



ПРОПОЗИЦИИ

за натпреварување во Втора МФЛ Исток и Втора МФЛ Запад
за натпреварувачката 2017/2018 година

Врз основа на член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на 15.06.2017 година, донесе:

ПРОПОЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ВТОРА МФЛ ИСТОК И ВТОРА МФЛ ЗАПАД ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2017/2018 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Натпреварувањето во Втората фудбалска лига Исток (Втора МФЛ Исток) и Втората фудбалска лига Запад (Втора МФЛ Запад) претставува втор степен на натпреварување и е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија.

Со натпреварувањето во двете Втори фудбалски лиги раководи Комисија за натпревари определена од Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Член 2

Во натпреварувачката 2017/2018 година двете Втори фудбалски лиги бројат по 10 (десет) фудбалски клубови подредени по азбучен редослед врз основа на решенијата за лиценцирање донесени од страна на лиценцната комисија на ФФМ.

Списокот на клубовите учесници е составен дел од овие Пропозиции.

Член 3

Натпреварите се играат по Бергеров систем, во три круга.

Во првите два круга се применува класичен Бергеров систем (дома-гости).

Во третиот круг се применува Словенечкиот Бергеров систем со повластени клубови согласно остварениот пласман по 18-то коло.

Првенствениот натпревар трае 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Член 4

Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари на ФФМ а го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија не подоцна од две недели пред отпочнување на есенскиот дел од првенството.

Член 5

Распоредот на натпреварувањата се одредува со ждрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањата во Втората фудбалска лига Исток и Запад за натпреварувачката 2017/2018 година започнува согласно календарот на натпреварување на 19.08.2017 година освен ако со Одлука на надлежно тело истиот не се промени.

Член 6

За организација на натпревар во Втората фудбалска лига Исток и Втората фудбалска лига Запад (во понатамошниот текст втори лиги) е одговорен клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на Правилникот за натпревари и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

Член 7

Клубот домаќин во вторите лиги е должен да ги исполни неопходните услови предвидени во Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ во насока на обезбедување на соодветен терен и пропратни објекти.

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката година а најдоцна до закажаниот термин за извлекување парови (ждреб) до Комисијата за натпревари на ФФМ да достават известување за користење на домашен и алтернативен терен за одигрување на натпревари.

Во случај на виша сила или изречена суспензија, клубот домаќин може да побара од Комисијата за натпревари на ФФМ одобрување за одигрување на првенствен натпревар како домаќин на трет терен кој мора да биде различен од теренот кој е пријавен од противникот како домашен или алтернативен.

По исклучок, теренот на противникот може да се користи за организирање на натпревар како домаќин доколку исходот од натпреварот не влијае на распоредот на табелата и натпреварувањето за што конечна одлука носи органот кој го раководи натпреварувањето.

Член 8

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и брза помош;
- на сите натпревари да обезбеди присуство на возило за итна медицинска помош со лекарска екипа (најмалку еден лекар и медицински техничар);
- да обезбеди присуство на противпожарно возило (за натпревари прогласени за високо ризични);
- да обезбеди присуство на најмалку четири лица со медицински носила;
- да обезбеди редарска служба/агенција за обезбедување;
- да назначи комесар за безбедност или заменик кој ќе присуствува на натпреварот.

Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1, 2 и 3 од овој член натпреварот нема да се одигра и истиот ќе биде презакажан да се одигра во рок од 24 часа.

Во врска со став 2, трошоците за службените лица како и трошоците за превоз и храна на гостинската екипа (за што гостинската екипа приложува фактура) ги сноси клубот домаќин.

Во случај клубот домаќин да не обезбеди кола за итна медицинска помош во последните три кола од натпреварувачката година, натпреварот нема да се одигра и истиот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

Член 9

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории;

- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно клубот се предава во постапка пред надлежниот дисциплински орган;
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории;
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани;
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода;
- да обезбеди службен снимател на натпреварот;
- да обезбеди разглас и најавувач;
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека натпреварот благовремено е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР);
- да обезбеди присуство на лекар и возило за итна медицинска помош;
- да обезбеди деца за фаќање топки;
- да обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (од ист вид одобрени од ФФМ);
- да обезбеди деца за фаќање топки;
- да обезбеди лице (комет администратор) кое ќе го состави записникот .

Член 10

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- Сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот
 - Судиите
 - Делегатот
 - Записничарот(комет администратор)
 - Ополномоштени преставници на двата клуба
 - Лекари на двете екипи заведени во записникот
 - Физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот
 - Шефови на стручни штабови на двете екипи
 - Тренери на двете екипи заведени во записникот
 - Тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот
 - Економите на двете екипи
 - Претставници на МВР,
 - Членови на противпожарна екипа (за натпревари од висок ризик) кои треба да бидат во своето возило во текот на одигрување на натпреварот).
 - две технички лица (електричар и водоводџија) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот).
 - Комесар за безбедност по процена на делегатот
- Освен за фудбалерите и судиите ,клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

Член 11

Во оградениот дел од теренот дозволено е присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат;
- резервни фудбалери;
- службените лица заведени во записникот од натпреварот;
- фоторепортери со ознаки;
- деца за фрлање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки;
- лица задолжени за медицински носилки;

- спикер за разгласот;
- претставници на МВР и лекарска екипа со кола за итна медицинска помош (од јавна или приватна здравствена организација);
- економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните).

Член 12

Клубот домаќин задолжително обезбедува:

- табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време
- две знаменца за помошните судии со димензии: дршка со димензија од 75 сантиметри, платно со димензија 30 x 40 сантиметри со жолта или портокалова боја.
- на повеќе места покрај надолжната линија вода за освежување на фудбалерите.

ЗАПИСНИК

Член 13

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува во присуство на делегатот на натпреварот, претставници на двата клуба и судиите.

Првата страна од Записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот од страна на комет администраторот на клубот.

Во записникот на првата страна со потпис на делегатот и со потпис на двата преставника од клубовите се потврдува идентитетот на фудбалерите, лекарскиот преглед и правото на настап на фудбалерите, дозволата за работа во соодветните клубови на тренерите.

Се додека првата страна од записникот не ја потпишат двата преставника на клубовите, делегатот и судијата, натпреварот не смее да започне.

Судијата во записникот утврдува дали теренот е подобен за игра.

Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Во вториот дел од записникот судијата со потпис го потврдува резултатот, заменетите фудбалери, стрелците на головите, опоменатите и исклучените фудбалери, службените лица и инциденти.

Записникот се заклучува во Комет системот од страна на главниот судија веднаш по завршување на натпреварот.

За секое исклучување на натпреварот, судијата има обврска по завршување на натпреварот да даде дополнителна изјава со опис на исклучувањето.

Во случај на технички проблеми, Комет администраторот на клубот има обврска да стапи во контакт со Комет администраторот на ФФМ, записникот од натпреварот да го изготви електронски или на друг начин и истиот во оригинална форма да го предаде на делегатот на натпреварот веднаш по завршување на натпреварот.

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 14

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Претставникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите,
- го предава составот на екипата и спортските легитимации на фудбалерите на делегатот еден час пред почетокот на натпреварот,
- по составувањето на првата страна од записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти.

- извршува и други обврски зададени од делегатот во насока на напредно одигрување на натпреварот.

Член 15

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судискиот одбор на ФФМ во согласност со правилата на фудбалска игра кој за натпреварувачката година 2017/2018 изнесува - еден главен судија, двајца помошни судии и четврт судија. По исклучок, за определени натпревари Судискиот одбор може да делегира 6 судии.

Член 16

Судиите и контролорите се одредуваат од страна на Судискиот одбор на ФФМ преку овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори.

Судиите можат да се одредуваат и по пат на ждреб.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра и Правилникот за судии и судење на ФФМ.

Член 17

Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, помошник тренер, тренер на голмани а по исклучок уште еден помошник тренер, лекар и физиотерапевт .

Клубот има обврска да достави барање до Комисијата за медицина и анти-допинг на ФФМ за издавање дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната година.

За водење на сениорската екипа на клубот во Втора лига , клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб, од страна на Тренерскиот одбор на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

Екипата ја води шефот на стручниот штаб доколку има најмалку УЕФА А лиценца во оправдани случаи за што потврдува Тренерскиот одбор на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ја има потребната лиценца за водење на екипа во Втора лига.

Шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

За времетраење на натпреварот, само едно лице од клупата за резервни фудбалери има право да го прати натпреварот во стоечка положба.

Член 18

Делегат на натпревар е претставник на органот кој раководи со натпреварувањето на предметниот натпревар.

Делегатот го одредува органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари на ФФМ односно Претседавачот на Комисијата за натпревари на ФФМ.

Делегатот на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот.

Делегатот, комесарите за безбедност(ако е присутен и гостинскиот) и двајцата претставници на клубовите одржуваат технички состанок пред да пристапат кон изготвување на записникот.

Член 19

Делегатот ги има следните правата и обврски:

- да утврди дали тренерите и лекарите имаат соодветна дозвола за работа,
- да констатира исправност на спортските легитимации и правото на настап на пријавените фудбалери и да ги предупреди претставниците на клубовите за увидени недостатоци и пропусти;

- да ја утврди присутноста на делегираните службени лица на натпреварот;
- по составувањето на првата страна од записникот да им даде по еден примерок на главниот судија, претставниците на екипите и новинарите;
- по завршување на натпреварот во соработка со судиите и претставниците на клубовите учествува и врши надзор на изготвување на втората страна од записникот.
- по завршување на натпреварот, делегатот има обврска да земе изјава од исклучените, пријавени фудбалери или било кое службено лице како и од главниот судија со опис на исклучувањето и спортска легитимација (доколку исклученото или пријавено лице ја има) и истите да ги достави до надлежните органи на ФФМ заедно со записникот од натпреварот;
- по завршувањето на натпреварот во записникот се произнесува за организацијата на натпреварот и евентуални проблеми, поопширен опис дава во дополнителен делегатски извештај и во рок од 24 часа ги доставува до надлежните органи на ФФМ;
- пред натпреварот да изврши преглед на просториите, игралиштето и оградата на игралиштето и доколку забележи евентуални недостатоци истите да ги евидентира во записник или дополнителниот извештај, да го извести клубот домаќин и Телото за инфраструктура на ФФМ за укажаното одстранување на недостатоците;
- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Правилникот за натпревари, овие пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ;
- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР;
- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти, дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување;
- да не дозволи отпочнување на натпреварот доколку има неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот и да бара нивно одстранување пред, за време и по завршување на натпреварот;
- за присуството на неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот пред, за време и по завршување на натпреварот да ја извести Комисијата за натпревари на ФФМ;
- по барање на еден или двата претставника на клубовите или по сопствен наод должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одигрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите; неможноста да се обезбеди присуство на претставникот на екипата при проверка на идентитетот на некој фудбалер не влијае на чинот на проверката;
- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до Комисијата за натпревари на ФФМ;
- да утврди дали натпреварот е благовремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) како и да утврди дали е присутна лекарска екипа и возило за итна медицинска помош;
- во случај на некоректно навивање од страна на навивачите да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспортско навивање и процени дека е потребно може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи го во предвид времетраењето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потешок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;

- во случај гостинската екипа да носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот;

- да прати кои лица од резервната клупа, за време на натпреварот, неовластено даваат напатствија на фудбалерите за што може да побара од главниот судија истите да ги одстрани од натпреварот без дисциплински последици;

- во случај клубот на записник да не пријави шеф на стручен штаб делегатот има обврска за истото да ја извести Комисијата за натпревари на ФФМ за понатамошно постапување.

ПРАВО НА НАСТАП

Член 20

На првенствените натпревари имаат право на настап фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрации, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ а на денот на натпреварот не се помлади од 17 години.

Со право на настап се стекнуваат и фудбалерите кои на денот на натпреварот наполниле 16 години и имаат специјален лекарски преглед.

Сите клубови учесници во натпреварувањето во вторите лиги првото полувреме мора да го започнат и да го завршат со два фудбалери од кои едниот фудбалер да нема навршено 21 година а другиот да нема навршено 19 години .

Клуб кој првото полувреме го започне со голман кој нема навршено 21/19 години, во случај на измена /повреда има обврска првото полувреме да го заврши со еден фудбалер кој нема навршено 21/19 години година во зависност од возраста на голманот.

За фудбалер под 21 година односно 19 години се смета фудбалер кој на 15.06 во тековната натпреварувачка година нема наполнето 21 година односно 19 години.

Фудбалерите од став 3 и 4 на овој член имаат право на настап како фудбалери под 21 година односно под 19 години за времетраење на целата натпреварувачка година.

Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3 (три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа.

Член 21

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите на одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна да ги врати во онолкув број во кој што ги добила од домашната екипа.

Член 22

Секој клуб има право на замена на три фудбалери.

ОСВЕТЛУВАЊЕ, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 23

Првенствените натпревари се играат како дневни.

Во случај клубот домаќин да побара натпреварот да се игра под осветлување должен е да го извести органот за натпреварување кој што треба да одлучи дали ќе даде согласност за одигрување на натпреварот под осветлување.

Доколку се одигрува натпревар под осветлување, а клубот гостин изрази желба да тренира под осветлување, клубот домаќин има обврска на гостинската екипа да и обезбеди еден тренинг под осветлување, а трошоците за осветлувањето и тренингот на теренот ги сноси клубот домаќин.

Член 24

Клубот домаќин има обврска согласно одредбите на Правилникот за натпревари да го снима натпреварот.

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин има обврска да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

Доколку натпреварот се пренесува на електронски медиум во организација или со одобрение од ФФМ, клубот домаќин има обврска да обезбеди соодветна платформа (по стандарди пропишани од ФФМ) за безбеден и квалитетен пренос на натпреварот.

ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 25

Секој исклучен фудбалер или отстрането службено лице должно е по завршувањето на натпреварот, преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава.

Претставникот на клубот со писмената изјава на исклучениот фудбалер ја доставува и спортската легитимација.

Во случај претставникот да е отстранет, писмените изјави ги доставува капитенот на екипата.

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1, 2 и 3 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

Непостапувањето по став 1, 2 и 3 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казна.

Исклучен фудбалер и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел од теренот.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Член 26

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа, клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

Член 27

Суспендиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 100 километри на терен одобрен за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување доказен материјал до надлежниот орган за натпреварување кој со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

Член 28

На натпревар на кој на клубот домаќин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица – функционери на двата клуба (домаќин и гостин -) со список, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

Член 29

Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 30

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Комисијата за натпревари на ФФМ како орган кој го води натпреварувањето.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

Исклучок од правилото од став 2 на овој член е постапување на првостепениот орган во жалбена постапка.

Член 31

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем.

Екипа која ќе победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ни еден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови.

Комисијата за натпревари по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела и истата ја објавува во службениот лист на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

Член 32

Комисијата за натпревари:

- раководи со натпреварувањето во двете Втори лиги во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ;
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор на ФФМ;
- го утврдува календарот за натпреварување;
- го утврдува распоредот на натпреварите;
- ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен;
- одлучува за оправданост и исполнетост на условите за преигрување на натпревар;
- води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери;
- поднесува пријави за покренување дисциплински постапки за прекршоци кои се поврзани или произлегуваат од самото натпреварување;
- одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар;
- може да изрече суспензија на терен во случаи предвидени со Дисциплинскиот правилник;
- може да изрече суспензија на терен по предлог на Телото за инфраструктура;
- го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања;
- ги одредува делегатите на натпреварите, ја прати и анализира нивната работа;
- извршува и други работи по препорака на УО на ФФМ;
- изрекува автоматски казни.

АВТОМАТСКИ КАЗНИ

Член 33

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот домаќин во висина од 500 евра во денарска противвредност на денот на уплатата, доколку не му дозволи на снимателот на гостинската екипа да го снима натпреварот.

- Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот домаќин во висина од 1000 евра во денарска противвредност на денот на уплатата, на клубот домаќин доколку не и дозволи на екипата овластена од ФФМ да го пренесува/снима натпреварот.

Член 34

Доколку по завршувањето на натпреварот во присуство на преставниците на клубовите и делегатот, клубот домаќин не му достави на контролорот на судењето службен аудио-видео запис од натпреварот на детерминиран носач за таа намена - ЦД-ДВД на клубот домаќин ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 1500 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Автоматската парична казна од став 1 на овој член ќе му се изрече на клубот домаќин и доколку натпреварот не е снимен во континуитет а посебно во инцидентните моменти.

Член 35

Доколку во текот на натпреварот од страна на неовластени лица се уфрлуваат топки на теренот односно се попречува играта на друг начин со користење ласери, пиротехнички средства, симулирање судиска свирка и слично, клубот домаќин ќе биде казнет со автоматска парична казна во висина од 150 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 36

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие црвен картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за натпревари му изрекува автоматска парична казна во висина од 100 (сто) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 37

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие црвен картон поради втор жолт картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за натпревари му изрекува автоматска парична казна во висина од 50(педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 38

За секој добиен жолт картон на фудбалерот на клубот му се изрекува автоматска парична казна во зависност од бројот на добиените картони како следи:

	евра
Прв жолт	5
Втор жолт	15
Трет жолт	20
Четврт жолт	25
Петти жолт	/

Клубот чиј фудбалер добил (5) пет жолти картони, ќе ја издржи автоматската казна забрана на играње од еден натпревар во следното коло.

Член 39

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 500 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот кој не го внел на записник минималниот број од 11 фудбалери предвиден со Правилникот за натпревари.

Член 40

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот чие службено лице е одстрането од натпреварот или пријавено на записник од страна на судијата или делегатот на натпреварот во висина од 100 (сто) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Изречената автоматска парична казна се изрекува независно од дисциплинската мерка предвидена за истиот прекршок во Дисциплинскиот правилник на ФФМ

Член 41

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 250 (двестапедесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата доколку

- не обезбеди најмалку четири лица со медицински носила;
- комесарот за безбедност или негов заменик не присуствува на натпреварот;
- не обезбеди разглас и најавувач;
- не обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид);
- не обезбеди деца за фаќање топки;
- не обезбеди комет администратор за составување на записник;

- не обезбеди табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време;
- доколку не ги обележи јасно и еднолично фоторепортерите, новинарите и редарите (обезбедување);
- доколку не создаде услови за вршење на пренос на натпреварот и не обезбеди електрично напојување, платформа за снимање и заштитна мрежа.

ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА

Член 42

По завршување на натпреварот незадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба во рок од 24 часа по одигрувањето на натпреварот со телеграма, е-маил односно да постапи согласно одредбите од Правилникот за натпревари.

Заинтересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение.

Сите жалби во два примероци со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок од 72 часа како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе во рок од два дена од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службениот лист „Макфудбал“ и ја доставува до засегнатите страни.

Член 43

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократок рок.

Член 44

Доколку прво степенит орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

Член 45

Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од три (3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член **44** од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата упатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

Второстепената одлука мора да се објави во службениот лист на ФФМ „Макфудбал“ и да се достави до засегнатите страни.

Член 46

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второ степената жалба Комисијата за жалби не одлучува ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ,ВЛЕЗ И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА

Член 47

Со право да учествува во натпреварување во Втората фудбалска лига Исток и Запад, се стекнува фудбалски клуб кој покрај спортските критериуми(утврден пласман на табела), ги исполнува и критериумите утврдени во Правилникот за лиценцирање на клубови.

Член 48

Клубовите учесници во Втората фудбалска лига Исток и Втората фудбалска лига Запад, за натпреварувачката 2017/2018 година задолжително плаќаат котизација за натпреварување во висина од 8000 (осум илјади) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Пласман во Прва МФЛ 2018/19

Член 49

Екипите пласирани на прво место на конечните табели на Втората фудбалска лига Исток и Втората фудбалска лига Запад во натпреварувачката 2017/2018 година, се стекнуваат со право на учество во Првата лига во натпреварувачката 2018/19 година.

Испаѓање

Член 50

Осмо, деветто и десетто пласираната екипа на конечните табели на двете втори лиги во натпреварувачката 2017/2018 година, директно испаѓаат во Третата лига каде што регионално припаѓаат.

Екипите пласирани на седмо, шестто и петто место на конечните табели на двете втори лиги во натпреварувачката 2017/2018 година редоследно испаѓаат во зависност од територијалната припадност на екипите кои испаѓаат од Прва МФЛ.

Баражи

Член 51

Второпласираните екипи на конечните табели сезона 2017/18 во Втората фудбалска лига Исток и Втората фудбалска лига Запад, на неутрален терен играат пред квалификацион (бараж) натпревар за учество во бараж натпревар за пополнување на едно место во Прва МФЛ.

Победникот од предквалификациониот натпревар од претходниот став игра бараж натпревар со осмопласираната екипа на конечната табела во Првата фудбалска лига во натпреварувачката 2017/2018 година за пополнување на едно место во Прва МФЛ за натпреварувачката 2018/2019 година.

Пополнување

Член 52

Во натпреварувачката 2018/19 година **Втора лига Запад** се пополнува со екипите пласирани на прво место **во третите лиги на:**

- **Северен регион** , кој територијално ги обединува: ОФС Г.Баба, ОФС К.Вода, ОФС Скопје, ОФС Куманово и ОФС Липково;
- **Западен регион** , кој територијално ги обединува: ОФС Тетово, ОФС Гостивар и, ОФС Кичево;
- **Југозападен регион**, кој територијално ги обединува: ОФС Битола, ОФС Струга, ОФС Охрид, ОФС Ресен, ОФС Д.Хисар и ОФС Македонски Брод.

Член 53

Во натпреварувачката 2018/19 година **Втора лига Исток** се пополнува со екипите пласирани на прво место во третите лиги на:

- **Јужен регион** , кој територијално ги обединува: ОФС Струмица, ОФС Валандово и ОФС Гевелија;

- **Источен регион**, кој територијално ги обединува: ОФС Штип, ОФС Кочани, ОФС Кратово, ОФС Свети Николе и ОФС Пробиштип;

- **Централен регион**, кој територијално ги обединува: ОФС Прилеп, ОФС Велес, ОФС Кавадарци и ОФС Неготино.

Член 54

Покрај спортскиот резултат, екипите кои ја пополнуваат соодветната Втора лига како и другите екипи учесници задолжително треба да ги исполнуваат и лиценцните критериуми за учество во Втора лига.

Член 55

По исклучок ,доколку ниедна последователна екипа на една од конечните табели на Третите лиги во сезона 2017/2018 та која аплицирала за учество во соодветната Втора лига не ги исполнува лиценцните критериуми, соодветната Втора лига ќе се пополни со редоследно пласираните екипи на конечната табела кои согласно одредбите на овие пропозиции треба да испаднат поради територијалната припадност на екипите кои испаѓаат од Прва МФЛ.

Член 56

Победникот на натпреварувањето освојува пехар кој се доделува после освојување на првенството.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 57

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ.

Управниот одбор може да донесе одлука за промена на називот на лигите во зависност од комерцијалните придобивки за натпреварувањето.

Член 58

Овие пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување од страна на Управниот Одбор на ФФМ.

Член 59

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Скопје
15.06.2017год.

Претседател на ФФМ
Илчо Ѓорѓиоски

